



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 17 март 1982

Скопје

Број 10

Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

74.

Врз основа на член 12, став 2 и член 24, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1982 година

наменети за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката, во вкупен износ од 188.159.000 динари и тоа:

- во раздел 10, позиција 116
- Средства за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката 185.946.000 дин. и
- дел од средствата за амортизација на објектите на републичките органи на управата 2.213.000 дин.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат по одделни корисници и намени и тоа:

	Пренесени обврски од периодот 1976 — 1980 год.	Нови обврски	ВКУПНО
1. Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување			
— за изградба и опремување на простор за здравствена заштита на населението	40.000.000	60.000.000	100.000.000
2. Републичка заедница на насоченото образование			
— за изградба и опремување на училишен простор во насоченото образование	—	30.000.000	30.000.000
3. Републички секретаријат за култура			
— за изградба на спомен-домови на културата	4.000.000	—	4.000.000
— за адаптација и опремување на простор за културни активности во определени населени места	—	5.000.000	5.000.000
— за изградба и адаптација на библиотеки и музеи во стопански недоволно развиените краишта и во подрачјата на пограничниот појас	—	800.000	800.000
4. Републичка заедница на културата			
— за изградба и опремување на објекти во областа на културата	8.359.000	—	8.359.000
5. Републички комитет за физичка култура			
— за изградба на објекти во областа на физичката култура	12.000.000	—	12.000.000
6. Републичка конференција на народна техника на СР Македонија			
— за изградба на објекти во областа на техничката култура	—	3.000.000	3.000.000
7. Републичка заедница на научните дејности			
— за изградба и опремување на простор за научна дејност	—	12.000.000	12.000.000
8. Републичка самоуправна интересна заедница за заштита од градобижност			
— за реализација на Програмата за докомплетирање на мрежата за заштита од градобижност	—	5.000.000	5.000.000
9. Републички хидрометеоролошки завод			
— за реализација на развојната програма од областа на хидрометеоролошките работи	—	5.000.000	5.000.000
10. Републички секретаријат за урбанизам			
— за реализација на Програмата за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро	—	3.000.000	3.000.000

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука ќе се користат како учество на Републиката во финансирањето на развојните програми.

Член 4

Распоредот на средствата на крајните корисници од член 2 на оваа одлука ќе го извршат носителите на средствата.

Член 5

Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја извршува оваа одлука според динамиката на приливот на средствата на Републичкиот буџет, како и во сообразност со обезбеденото учество од другите учесници во финансирањето на програмите.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-380/1
25 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

75.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИТЕ ОБВРСКИ НА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО САНАЦИОНЕН КРЕДИТ

1. Во Одлуката за трансформирање на достасаните обврски на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството во санационен кредит („Службен весник на СРМ“, бр. 22/80), во точка 2, на крајот, по бројката „1980“ се додава „и 1981“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-385/1
25 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

76.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за основање на Заводот за геодетски и фотограметриски работи („Службен весник на СРМ“, бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ — СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Работничкиот совет на За-

водот за геодетски и фотограметриски работи, поради истек на времето за кое беа именувани:

1. Роза Русо

2. инж. арх. Љубе Пота

II. За претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на Заводот за геодетски и фотограметриски работи се именуваат:

1. Стојанка Најденовска, советник на републичкиот секретар за финансии и

2. инж. арх. Антун Мославац, советник на републичкиот секретар за урбанизам.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-298/1
5 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

77.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека членот 3 од Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за основите и мерилата за утврдување и распоредување на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд трговија на мало „Тигар“ во Крива Паланка, во состав на Работната организација за земјоделско производство, кооперација, трговија и угостителство „8 Октомври“ во Крива Паланка, со референдум одржан на 25 април 1980 година, во време на неговото важење, не бил во согласност со Уставот и законот.

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на членот 6 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд трговија на мало „Тигар“ во Крива Паланка на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Крива Паланка му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на членовите 3 и 6 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, овие одредби биле противуставни и незаконити и тоа: членот 3 од оспорениот правилник затоа што со него било предвидено зголемување за 10% на основницата за пресметување и исплатување на личните доходи, што значи на аконтацијата на личните доходи за оние работници кои се најмалку 3 години пред остварување право на пензија, а пак членот 6 затоа што со него било предвидено ретроактивна примена на оспорениот правилник.

5. На седницата Судот утврди дека на 28 април 1981 година работниците на ООЗТ „Тигар“ во Крива Паланка донеле Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за основите и мерилата за утврдување и распоредување на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, со чиј член 1 е укинат членот 3 од оспорениот правилник.

Со ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија е предвидена можност Уставниот суд на Македонија да ја оценува уставноста и законитос-

та на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година. Со оглед на тоа што од престанокот на важноста на членот 3 од оспорениот правилник (28 април 1980 година) до поведувањето на постапката (16 февруари 1981 година) не поминало повеќе од една година т.е. членот 3 престанал да важи по поднесување на предлогот, Судот смета дека има правна можност за оценување на неговата уставност и законитост.

Со членот 3 од оспорениот правилник беше предвидено на работниците кои се најмалку 3 години пред остварување правото на пензија, основницата за пресметување и исплата на личните доходи да им се зголеми за 10%.

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со членот 126 од Законот за здружениот труд е предвидено дека на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарност на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Од означените уставни и законски одредби произлегува дека работникот учествува во распределба на средствата за лични доходи зависно од својот работен придонес и резултатите кои ги постигнал во работата.

Со оглед на тоа што зголемувањето за 10% на основницата за пресметување на личниот доход на работниците кои се најмалку 3 години пред остварување правото на пензија, предвиден во членот 3 од оспорениот правилник, не е извршено во зависност од работниот придонес и постигнатите резултати на работникот т.е. извршено е вон системот на распределба според трудот, Судот оцени дека оваа одредба од правилникот, во време на нејзиното важење, не беше во согласност со начелото на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд.

Со членот 6 од оспорениот правилник е предвидено правилникот да се применува од 1 април 1980 година.

Според ставот 3 на член 577 од Законот за здружениот труд, во самоуправниот општ акт може да се предвиди, во согласност со законот, дека тој акт или одделни негови одредби можат да имаат повратно дејство ако тоа го дозволува природата на односите што се уредуваат со тој самоуправен општ акт. Со ставот 1 на член 134 од овој закон е предвидено работниците во текот на годината привремено да го утврдуваат и исплатуваат личниот доход како аконтација за периодите утврдени со самоуправниот општ акт кои периоди не можат да бидат подолги од еден месец. Најпосле, со ставот 1 на член 135 од истиот закон е предвидено конечната пресметка на личниот доход за секој работник во основната организација да се утврдува при утврдувањето на завршната сметка на основната организација.

Од означените законски одредби произлегува дека и во самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи може да се утврди одделни негови одредби да имаат повратно дејство, доколку природата на односите уредени со тие одредби тоа го допушта. Во конкретниот случај Судот утврди дека одредбата од членот 6 од оспорениот правилник со која е предвидено зголемување на личните доходи на работниците за определен процент, е од таква природа што допушта нејзина ретроактивна примена. Ова дотол-

ку повеќе што исплатата и на ова зголемување влегува во аконтацијата на личниот доход за тековната година и примената на таа одредба не се однесува на периодот пред завршната сметка за претходната година.

Со оглед на изнесеното Судот смета дека не може основано да се постави прашањето за согласноста на член 6 од правилникот со начелото на забрана на повратното дејство на општите акти утврдено во членот 262 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 37/81

24 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

78.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 14, став 1, алинеја 4, членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 30 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 7 и 8 на ставот 2 на член 58 од Правилникот за основите, мерилата и критериумите за финансирање на дејноста на основните организации на здружениот труд од областа на предучилишното и основното образование и воспитание во општината Битола, донесен од Собранието на Самоуправната интересна заедница за образование и наука во Битола на седницата од 6 јули 1976 година.

2. СЕ УТВРДУВА дека членот 22 од Одлуката за утврдување на цената на воспитно-образовните услуги на задолжителното основно образование во Општината Битола за 1980 година, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница за образование и наука во Битола на седницата од 21 април 1980 година, во времето на нејзиното важење не била во согласност со Уставот и законот.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница за образование и наука во Битола на начинот предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решенијата У. бр. 98/80 од 11 јуни 1981 година и од 3 декември 1981 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актите означени во точките 1 и 2 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со начелото на распределба според трудот, со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование и со членот 4 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование.

5. Во одговорот на наводите содржани во решението за поведување постапка во однос на правилникот означен во точката 1 на одлуката, секретарот на самоуправната интересна заедница за образование и наука во Битола, изнесе дека тој се применувал во текот на 1981 година, а оспорениот акт, означен во точката 2 на одлуката, се применувал но не целосно, и се однесувал само за 1980 година.

6. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во текот на постапката и на седницата, Судов утврди дека според неговиот став 2 на член 53, работното место односно работите и работните задачи на

просветен работник, кој реализира образовно-воспитна програма, се вреднуваат и финансираат со 100 бода. Според алинејата 7 на став 2 од оспорениот член 58, за зголемување на стартната основа од ставот 1 на член 53 за признатите работни места просветни работници, воспитувачи, корепетитори, негувателки и административни работници, што имаат оформено више образование, на организациите на здружениот труд и работните заедници им се одобруваат уште по 15 бода. Со алинејата 8 на ставот 2 на истиот член од правилникот, за зголемување на стартната основа од ставот 1 на член 53 за признатите работни места просветни работници, воспитувачи, корепетитори, негувателки и административни работници што имаат оформено високо образование на организациите на здружениот труд и работните заедници им се одобруваат уште по 30 бода.

Разгледувајќи го оспорениот член 22 од актот означен во точката 2 на оваа одлука, Судов утврди дека вкупно остварените средства од основните организации на здружениот труд — даватели на услуги, по основ на предложена програма, а во зависност од нивото на знаењата и умењата стекнати преку стручно оспособување на извршителите на работите и работните задачи на програмата, се определува индекс 100 за основен степен на стручна оспособеност, индекс 115 за повисок степен, а индекс 130 за висок степен на стручна подготовка. Вкупните средства утврдени на овој начин, остварени по сите основи предложени со програмата, вклучувајќи ги и средствата за минат труд, се земаат како основ при пресметувањето на аконтационата вредност на програмата.

7. Согласно начелото на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и според ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од друга страна, според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78), наставници во одделенска настава во основно училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основно училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Понатаму, според членот 4 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), во заедниците за образование се обезбедува право на работните луѓе кои здружуваат средства да одлучуваат за нив, а на работниците кои вршат дејност во воспитанието и образованието право со слободна размена на трудот да остваруваат еднаква општествено-економска положба како и работниците во другите организации на здружениот труд врз основа на програма за работа и цена на образовните услуги.

8. Судов имаше предвид дека со оспорениот правилник се утврдуваат мерила и критериуми за финансирање дејноста на воспитно-образовните организации, меѓу кои е предвиден и бројот на просветните работници во училиштето, земајќи го предвид и степенот на нивното образование, а со оспорената одредба од актот, означена во точката 2 на оваа одлука, се утврдува и висината на средствата што се обезбедуваат по степенот на образованието на работниците. Според тоа, со оспорените акти, е

уредено прашањето за начинот на стекнување средства за личен доход во училиштата за основно образование, а не и непосредната распределба на средствата за лични доходи.

Иако во случајов станува збор за акти со кои се утврдуваат мерила и критериуми за финансирање на дејноста на организациите во областа на образованието, а не за акти со кои се утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи Судов оцени дека постои непосредна поврзаност меѓу системот на стекнувањето доход со слободна размена на трудот и системот на распределба на средствата за лични доходи и дека основ за изградба на системот на стекнување доход со слободна размена на трудот е постоењето на определен систем на распределба според трудот. Со оглед на тоа што стручната подготовка, според ставот на овој Суд, не е и не може да биде основен и самостоен елемент во системот на распределбата на средствата за лични доходи, таа не треба да биде ни еден од основите за финансирање дејноста на организациите во областа на образованието. При тоа, Судов смета дека и во самоуправните акти на самоуправните интересни заедници, во кои се регулира начинот на стекнувањето на доходот со слободна размена на трудот, треба да се утврдуваат такви основи и мерила кои ќе бидат во духот на начелото на распределба според трудот.

Со оглед на тоа што во оспорените алинеи 7 и 8 на ставот 2 на член 58 од правилникот стручната подготовка е предвидена како основ за стекнување доход во училиштето за основно воспитание и образование, кој начин на распределба го нарушува начелото на распределба според трудот, Судов оцени дека оспорените одредби од правилникот не се во согласност со начелото на распределба според трудот и означените законски одредби, па одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

Судов утврди дека одредбата од актот, означен во точката 2 на одлуката, во времето на нејзиното важење, не била во согласност со начелото на распределба според трудот од истите причини изнесени во однос на оспорениот правилник, поради што одлучи како во точката 2 на оваа одлука.

Со оглед на изнесеното Судов одлучи како во точките 1 и 2 на одлуката.

У. бр. 98/80

30 декември 1981 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

79.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 15, став 1, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 јануари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесена од Соборот на работниците на Основната организација на здружениот труд „Гоце Делчев“ од с. Возарци во состав на Агрокомбинатот „Тиквеш“ од Кавадарци на 31 март 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Гоце Делчев“ во с. Возарци на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 124/81 од 3 декември 1981 година, поведе постапка за оценување законитоста на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето дали оспорената самоуправни спогодба е донесена во согласност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка, со увид во оспорената самоуправни спогодба и записникот од состанокот на собирот на работните луѓе на Основната организација на здружениот труд „Гоце Делчев“ од с. Вазарци од 31 март 1977 година, Судот утврди дека оспорената самоуправни спогодба е усвоена на собир на работниците на основната организација.

5. Според членот 463 од Законот за здружениот труд, за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка одлучуваат работниците со референдум. Согласно на оваа одредба од Законот за здружениот труд, самоуправниот општ акт со кој се уредува распределбата на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на основната организација, мора да биде донесен со референдум.

Со оглед на тоа што оспорената самоуправни спогодба е донесена на собир на работниците, а не со референдум, Судот оцени дека таа е во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 124/81

24 јануари 1982 година

Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија,
Боро Доѓанџиски, с. р.

80.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, донесен од Извршниот одбор на Општинската самоуправни интересна заедница за становање во Штип на седницата одржана на 24 април 1979 година и Одлуката за зголемување на личните доходи бр. 0201-766/II донесена од Извршниот одбор на истата заедница на седницата одржана на 14 јули 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинската самоуправни интересна заедница на становањето во Штип на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на самоуправните општи акти означени во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека оспорените акти се донесени од Извршниот одбор на Самоуправната интересна заедница на становањето во Штип.

Со ставот 2 на член 408 од Законот за здружениот труд е предвидено одредбите на овој закон за работните заедници на организациите на здружениот труд да се однесуваат и на работните

заедници во самоуправните интересни заедници, додека според членот 6 работниците во здружениот труд во смислата на овој закон се и лицата што работат со општествени средства во работната заедница. Според членот 16 од Уставот на СР Македонија и членот 13 од Законот за здружениот труд, секој работник кој работи во здружениот труд со средства во општествена сопственост го стекнува правото на работа со општествени средства како свое неотуѓиво право да работи со тие средства заради задоволување на своите лични и општествени потреби, и како слободен и рамноправен со другите работници во здружениот труд, да управува со својот труд и со условите и резултатите од својот труд. Во основната организација на здружениот труд работниците непосредно ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права и одлучуваат, меѓу другото, за распределбата на средствата за лични доходи. Со членот 463 од овој закон е предвидено работниците во основната организација со референдум да одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците.

Од означениите уставни и законски одредби несомнено произлегува дека распределбата на средствата за лични доходи на работниците е нивно неотуѓиво право и дека за оваа распределба тие одлучуваат со референдум.

Со оглед на тоа што оспорените самоуправни општи акти се донесени од Извршниот одбор на Општинската самоуправни интересна заедница за становање во Штип, а не од работниците со референдум, Судот оцени дека овие акти не се во согласност со членот 16 од Уставот на СР Македонија, односно дека се во спротивност со членовите 13 и 463 од Законот за здружениот труд.

Судот исто така утврди дека правилникот содржи основи за распределба на средствата за лични доходи на работниците. Така, со членот 10 од правилникот се предвидени основите: сложеност на работата, одговорност на работата, квалитет во извршувањето на задачите од работата, обем на работите и работните задачи, иницијативност и самостојност во работата, успешност во користењето на средствата за работа и користење на работното време, како и услови под кои работникот работи. Меѓутоа, во правилникот не се определени мерила по кои би можело да се врши конкретна распределба на средствата за лични доходи на работниците.

Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Согласно ставот 1 на член 138 од овој закон, одредбите за распределба на средствата за лични доходи на работниците во основните организации на здружениот труд сообразно се применуваат и врз распределбата на средствата за лични доходи на работниците во работните заедници.

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник не се определени мерила за распределба на средствата за лични доходи на работниците во заедницата, Судот оцени дека оспорениот правилник не е во согласност ни со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 156/80

24 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

81.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, усвоена од работниците на Работната организација „Снитекс“ во Свети Николе, со референдум одржан на 28 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Снитекс“ во Свети Николе на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека оспорената самоуправна спогодба содржи основи за распределба на средствата за лични доходи на работниците. Така, со членот 11 од спогодбата се предвидени следниве основи: стартен основ на одделни работи и работни задачи; ефективен час на проведено време на работа (редовно, прекувреме, ноќе и на државни празници); остварени ефекти во работата и работни задачи (во количество, квалитет и заштеди); минат труд; редовност на

работа; и дисциплина во работата. Стартниот основ, пак, според членот 12 од спогодбата се утврдува според стручната подготовка потребна за вршење на работите и работните задачи, работното искуство потребно за вршење на тие работи и работни задачи; сложеноста и обемот на работите и работните задачи; одговорноста и степенот на интензитетот на координаторските раководни функции на работите и работните задачи. Меѓутоа, со самоуправната спогодба не се предвидени мерила по утврдените основи, така што не е можно конкретно утврдување на учеството на работниците во распределбата на средствата за лични доходи. Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со оспорената самоуправна спогодба се определени основи, но не се определени мерила за распределба на средствата за лични доходи, Судот оцени дека таа не е во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија односно дека е во спротивност со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 162/80

24 декември 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

172.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 2 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 24 февруари 1982 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УПАТУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИ ЛИЦА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Членот 13 од Правилникот за условите, начинот и постапката за упатување здравствено осигурени лица на лекување во странство („Службен весник на СРМ“, бр. 23/81) се менува и гласи:

„На осигуреното лице упатено на лекување односно на контролен преглед и на неговиот придружник им се исплаќа надоместок на трошоци за превоз и дневници на име трошоци за исхрана и сместување во висина на дневните трошоци утврдени со посебна одлука од Собранието на Републичката СИЗ на здравството и здравственото осигурување.

Кога осигуреното лице од став 1 на овој член ќе го придружува стручен придружник, надоместокот на дневните трошоци ќе се исплатува во висина на дневниците определени за службени патувања во странство на републичките органи на управата“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 март 1982 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0606-304/1

24 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,
проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

173.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 2 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, во врска со член 1 став 2 од Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за условите, начинот и постапката за упатување здравствено осигурени лица на лекување во странство („Службен весник на СРМ“, бр. 10/82), Собранието на Републичката СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на седницата од 24 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЛИЦА УПАТЕНИ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И НИВНИТЕ ПРИДРУЖНИЦИ

Член 1

На лицата упатени на лекување во странство и нивните придружници се утврдува фиксен износ на дневните трошоци.

Член 2

Дневните трошоци по одделни земји изнесуваат:

ДРЖАВА	ВАЛУТА	ИЗНОС НА ДНЕВНИЦАТА
АВСТРИЈА	австриски шилинзи	530
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА	англиски фунти	17
СР ГЕРМАНИЈА	германски марки	85
ИТАЛИЈА	италијански лири	20.000
РОМАНИЈА	САД долари	35
САД	САД долари	35
СССР	пресметковни долари	33
ФРАНЦИЈА	француски франци	170
ХОЛАНДИЈА	холандски флорини	90
ЧЕХОСЛОВАЧКА	пресметковни долари	30
ШВАЈЦАРИЈА	швајцарски франци	80
ШВЕДСКА	шведски круни	140

Член 3

Исплатата на девизните средства ќе се врши по курсот на денот на одењето на лекување во странство.

Доколку девизните средства не се исплатат пред тргнувањето на лекување во странство, ќе се применува курсот на денот на одењето.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 март 1982 година, со тоа да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0606-304/1

24 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,

проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА
174.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 13 и 15 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичката заедница на културата, Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 25 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ
ШТО СЕ ДЕЛЕГИРААТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕ-
ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИ
ЕДИНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука се определува бројот на делегатите што во Собранието на Републичката за-

едница на културата ги делегираат Собранијата на општинските заедници на културата од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници што ги основале општинските заедници, сразмерно со бројот на работните луѓе во тие организации и заедници, водејќи сметка за обезбедување на соодветна застапеност на одделни области на општествениот труд односно на територијалните подрачја и застапеноста на сите општински заедници на културата и на општествените организации и здруженијата на граѓаните што вршат културни дејности од општ интерес за Републиката, што ја основале Републичката заедница на културата.

Член 2

Во Собранието на Републичката заедница на културата се делегираат 79 делегати и тоа: од корисниците — 41 делегат и од давателите на услугите — 38 делегати.

Член 3

Со оваа одлука се определуваат следните делегатски единици:

1. Делегатска единица **Берово** делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
2. Делегатска единица **Битола** делегира 4 делегати и тоа: 2 делегата од корисниците на услугите и 2 делегата од давателите на услугите;
3. Делегатска единица **Валандово** делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
4. Делегатска единица **Виница** делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
5. Делегатска единица **Гевгелија** делегира 2 делегата, еден од корисниците на услугите и еден од давателите на услугите;
6. Делегатска единица **Гостивар** делегира 3 делегата, два од корисниците на услугите и еден од давателите на услугите;
7. Делегатска единица **Дебар** делегира еден делегат од редот на давателите на услугите;
8. Делегатска единица **Делчево** делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
9. Делегатска единица **Демир Хисар** избира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
10. Делегатска единица **Кавадарци** делегира 3 делегати, два од корисниците на услугите и еден од давателите на услугите;
11. Делегатска единица **Кичево** делегира два делегата, еден од корисниците на услугите и еден од давателите на услугите;
12. Делегатска единица **Кочани** делегира два делегата, еден од корисниците на услугите и еден од давателите на услугите;
13. Делегатска единица **Кратово** делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
14. Делегатска единица **Крива Паланка** делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
15. Делегатска единица **Крушево** делегира еден делегат од редот на давателите на услугите;
16. Делегатска единица **Куманово** делегира 4 делегата, два од редот на корисниците на услугите и два од редот на давателите на услугите;
17. Делегатска единица **Македонски Брод** делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
18. Делегатска единица **Неготино** делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
19. Делегатска единица **Охрид** делегира три делегата, еден од корисниците на услугите и два од давателите на услугите;
20. Делегатска единица **Прилеп** делегира 3 делегата, еден од корисниците на услугите и два од давателите на услугите;
21. Делегатска единица **Пробиштип** делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;

22. Делегатска единица Радовиш делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
23. Делегатска единица Ресен делегира еден делегат од редот на давателите на услугите;
24. Делегатска единица Свети Николе делегира еден делегат од редот на корисниците на услугите;
25. Делегатска единица Струга делегира два делегата, еден од корисниците на услугите и еден од давателите на услугите;
26. Делегатска единица Струмица делегира 3 делегата, еден од корисниците на услугите и два од давателите на услугите;
27. Делегатска единица Тетово делегира 4 делегата, два од корисниците на услугите и два од давателите на услугите;
28. Делегатска единица Титов Велес делегира 3 делегата, два од корисниците на услугите и еден од давателите на услугите;
29. Делегатска единица Штип делегира 3 делегата, еден од корисниците на услугите и два од давателите на услугите;
30. Делегатска единица Центар — Скопје делегира 3 делегата, еден од корисниците на услугите и два од давателите на услугите;
31. Делегатска единица Карпош — Скопје делегира 3 делегата, два од редот на корисниците на услугите и еден од давателите на услугите;
32. Делегатска единица Кисела Вода — Скопје делегира 2 делегата, еден од редот на корисниците на услугите и еден од редот на давателите на услугите;
33. Делегатска единица Чаир — Скопје делегира два делегата, од редот на корисниците на услугите;
34. Делегатска единица Гази Баба — Скопје делегира два делегата, од редот на корисниците на услугите;
35. Делегатска единица Друштвото на писателите на Македонија и Друштвото на литературните преведувачи на Македонија делегира еден делегат од редот на давателите на услугите;
36. Делегатска единица НУБ „Климент Охридски“ делегира еден делегат од редот на давателите на услугите;
37. Делегатска единица Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата и Републичкиот завод за конзервација и реставрација делегираат еден делегат од редот на давателите на услугите;
38. Делегатска единица Републичкиот завод за заштита на природните реткости, Национален парк — Пелистер, Национален парк — Галичица и Национален парк — Маврово делегираат 1 делегат од давателите на услугите;
39. Делегатска единица „Вардар-филм“ и Кинотеката на СР Македонија делегираат еден делегат од редот на давателите на услугите;
40. Делегатска единица Деловното здружение на издавачките организации делегира еден делегат од давателите на услугите;
41. Делегатска единица Друштвото на филмските работници на Македонија и Здружението на драмските уметници на Македонија делегираат еден делегат од давателите на услугите;
42. Делегатска единица Здружението на композиторите на Македонија, Здружението на музичките уметници на Македонија, Здружението на оперско-симфониските уметници, Сојузот на музичката младина на Македонија, Друштвото на хорските уметници, Здружението на балетските уметници, Здружението на музичарите од забавна и народна музика и Здружението на естрадните уметници на Македонија делегираат еден делегат од давателите на услугите;
43. Делегатска единица Друштвото на ликовните уметници на Македонија, Друштвото на ликовните уметници за применета уметност на Македонија, Сојузот на архитектите на Македо-

нија и Хортикултурното друштво од Македонија делегираат еден делегат од давателите на услугите;

44. Делегатска единица Културно-просветната заедница на Македонија делегира еден делегат од давателите на услугите;

45. Делегатска единица Здружението на музејските работници на Македонија, Друштвото на конзерваторите на Македонија, Друштвото на археолозите на Македонија, Здружението на архивските работници, Друштвото на историчарите на уметноста, Здружението на фолклористите и Здружението на археолозите на Македонија делегираат еден делегат од редот на давателите на услугите.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0804-469

25 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Јордан Леов, с. р.

175.

Врз основа на член 557 од Законот за здружениот труд и член 36 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичката заедница на културата, Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 25 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува бројот на членовите на Одборот за самоуправна работничка контрола што во Собранието на Републичката заедница на културата ги делегираат собранијата на општинските заедници на културата од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници што ги основале општинските заедници и општествените организации и здруженијата на граѓаните што вршат културни дејности од општ интерес за Републиката, што ја основале Републичката заедница на културата.

Член 2

Во Одборот за самоуправна работничка контрола се делегираат 7 делегати.

Член 3

Со оваа одлука се определуваат следните делегатски единици:

1. Делегатската единица бр. 1 ја сочинуваат собранијата на општинските заедници на културата: „Центар“, „Карпош“, „Гази Баба“, „Чаир“ и „Кисела Вода“. Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на корисниците на услугите;

2. Делегатската единица бр. 2 ја сочинуваат собранијата на општинските заедници на културата: Куманово, Крива Паланка и Кратово. Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на корисниците на услугите од општина Кратово;

3. Делегатската единица бр. 3 ја сочинуваат собранијата на општинските заедници на културата: Охрид, Кичево, Струга и Македонски Брод. Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на корисниците на услугите од општина Струга;

4. Делегатската единица бр. 4 ја сочинуваат собранијата на општинските заедници на културата: Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево и Ресен. Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на давателите на услугите од општина Ресен;

5. Делегатската единица бр. 5 ја сочинуваат собранијата на општинските заедници на културата: Тетово, Гостивар и Дебар. Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на давателите на услугите од општина Дебар;

6. Делегатската единица бр. 6 ја сочинуваат собранијата на општинските заедници на културата: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Валандово. Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на корисниците на услугите од општина Валандово;

7. Делегатската единица бр. 7 ја сочинуваат собранијата на општинските заедници на културата: Штип, Кочани, Винаца, Делчево, Свети Николе, Берово, Пробиштип, Радовиш и Струмица. Во оваа делегатска единица се избира 1 делегат од редот на давателите на услугите од општина Штип.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0804-470

25 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,
Јордан Леов, с. р.

176.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 19 од Статутот на Републичката заедница на културата, Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 25 февруари 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ

Член 1

Во Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката заедница на културата се именуваат:

1. Претседател: Новак Марковски, дипл. правник, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација;

2. Заменик: Александар Здравковски, делегат во Собранието на Републичката заедница за физичка култура;

3. Секретар: Илија Милошевски, дипл. правник, самостоен стручен соработник во Републичката заедница за физичка култура;

4. Заменик секретар: Добрила Арсовска, правник, стручен работник во Републичката заедница на културата;

5. Членови: 1. Нико Този, заменик секретар во Републичката заедница на културата,

2. Соња Наумовска, дипл. економист, стручен работник во Републичката заедница на културата,

3. Велко Андреев, пом. секретар во Републичката заедница за физичка култура;

6. Заменици: 1. Драган Паневски, дипл. економист, стручен соработник во Републичката заедница на културата,

2. Љубен Богоевски, стручен работник во Републичката заедница за физичка култура,

3. Лилјана Манева, стручен работник во Републичката заедница за физичка култура.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Собранието на Републичката заедница на културата за именување претседател, секретар и член и нивни заменици на Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката заедница на културата за територијата на Републиката, бр. 08-308 од 28 февруари 1978 година.

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-471

25 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,
Јордан Леов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

177.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 15 од Самоуправната спогодба за основите на Планот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование за развој на основното образование во СР Македонија во периодот од 1981 до 1985 година и член 41 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, на седницата од 26 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување финансиски средства за извршување на задачите утврдени со Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование се утврдува придонес на личниот доход од работен однос за Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование за 1982 година.

Член 2

Придонесот од личниот доход од работен однос од претходниот член за 1982 година се утврдува со општа стапка од 0,90%, освен придонесот од личниот доход од работен однос во организациите на здружен труд од производството на: текстилни предмети и ткаенини (0125); готови текстилни производи (0126); кожа и крзно (0127) и кожни обувки и галантерија (0128); преработка и конзервирање на овошје и зеленчук (01303); производство на кондиторски производи (01307) и личните услуги и услугите во домаќинствата (0902), за кои се утврдува стапка на придонесот од 0,50%.

Член 3

Оваа одлука се донесува во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

нија, влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“ и ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 18-508/3
26 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Марија Закоска, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 178.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), претседателот на Собранието на Републиката СИЗ за вработување донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКАТА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

1. Се распишуваат избори за делегати во Собранието на Републиката СИЗ за вработување, кои ќе се одржат на 14. IV. 1982 година.

2. Роковите за изборните дејствија ќе течат од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-154
12 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Миљивој Димитровски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ

179.

Врз основа на член 2, 11, 28 и 30 од Законот за избор на делегациите и на делегатите за собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 11, 12 и 13 од Привремената статутарна одлука за организација и работење на Републиката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ НА СР МАКЕДОНИЈА

Се распишуваат избори за делегати за Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај на СР Македонија.

Изборите за делегати за Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај да се извршат најкасно до 14. IV. 1982 година.

За Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај делегати избираат:

1. Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Центар, Карпош, Кисела Вода, Чаир и Гази Баба — Скопје 6 делегати
2. Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на оп-

штините: Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод, Дебар, Струга и Охрид, со седиште во Гостивар

8 делегати

3. Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Битола, Демир Хисар и Ресен, со седиште во Битола 4 делегати

4. Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија, Струмица и Велес, со седиште во Титов Велес 7 делегати

5. Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Прилеп и Крушево, со седиште во Прилеп 3 делегати

6. Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Штип, Кочани, Свети Николе, Винаца, Берово, Делчево, Радовиш и Пробиштип, со седиште во Штип 9 делегати

7. Општинската самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за подрачјето на општините: Куманово, Крива Паланка и Кратово, со седиште во Куманово 4 делегати

IV

Конституирањето на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај на СР Македонија да се изврши најкасно до 28. IV. 1982 година.

V

Решението да се објави во Службен весник на СРМ.

Бр. 404
12 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Александар Ристовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРИЛЕП 180.

Врз основа на член 20 од Законот за основање на самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 30 од Статутот на СИЗ на културата — Прилеп, Собранието на СИЗ на културата на општината Прилеп, на седницата одржана на 16 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА — ПРИЛЕП И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личните доходи на организациите на здружен труд и другите организации и заедници, по основ на кој се обезбедуваат средства на Општинската заедница на културата — Прилеп и за здружување средства во Републиката заедница на културата — Скопје.

Член 2

Стапката на придонесот од доходот на организациите на здружен труд во стопанството се утврдува на 1,16%.

Стапките на придонесот од личните доходи на вработените во организациите од нестопанска дејност се утврдуваат и изнесуваат:

- придонес од личен доход, по стапка од 0,48%,
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,26%,
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2%,
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2%.

Член 3

Општинската СИЗ на културата — Прилеп, по основ на член 1 од оваа одлука, здружува средства во Републичката заедница на културата од средствата што се обезбедуваат по стапките утврдени во членот 2 и изнесуваат:

- од доходот од стопанството — 0,36%,
- од личните доходи од нестопанството — 0,20%.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство — филијала Прилеп на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79 и 2/80).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1982 година.

Член 6

Со примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-232 од 14 мај 1981 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 22/81.

Бр. 03-5

20 јануари 1982 година

Прилеп

Претседател,

Благоја Стојановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КРУШЕВО

181.

Врз основа на член 55 од Законот за општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81) и член 23 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Крушево, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат пресметковните стапки од личен доход на работниците и другите работни луѓе за здружување на средства за задоволување на личните и заедничките интереси во областа на општествената заштита на децата во општината Крушево.

Член 2

Пресметковните стапки по кои Заедницата ги обезбедува средствата во 1982 година изнесуваат:

1. од личен доход од работен однос, по пресметковна стапка од 1,85%,
2. од личен доход од земјоделска дејност, по пресметковна стапка од 0,03%,

3. од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по пресметковна стапка од 0,10%,

4. од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по пресметковна стапка од 0,10%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1982 година.

Член 4

По еден примерок од оваа одлука се доставува до членовите на Заедницата, СОК и Општинската управа за приходи.

Бр. 02-129/1

29 декември 1981 година

Крушево

Претседател,

Милан Михајлов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

182.

Врз основа на член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 198 во врска со член 132 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на заедничката седница на трите собора, одржана на 23 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Обврзниците на придонесот за здравствено осигурување определени со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ и тоа:

1. за лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време (член 13 став 1 точка 6 од Законот) — 150,00 динари;

2. за учениците во стопанство односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец (член 18 став 1 точка 7 од Законот — 120,00 динари;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување и лицата припадници на територијалните единици, лицата припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на задачите на територијалната одбрана (член 17 став 1 точка 1 до 4 од Законот) — 115,00 динари;

4. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии, за времето на практичната работа во врска со наставата, за припадниците на доброволните организации на противнажарната заштита (член 18 став 1 точка 1—5 и 8 од Законот) — 115,00 динари.

Член 2

За лицата кои привремено ќе останат вон работен однос и кои во одредениот рок утврден според Законот за заедниците за вработување ќе се пријават во заедницата за вработување врз основа на што имаат право на материјално обезбедување и здравствена заштита, придонесот за здравствено осигурување ќе се плаќа 10,20% на нето износот што служи за материјално обезбедување.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита по престанокот на материјално обезбедување претставува износот исплатен на име паричен надоместок за привремената невработеност, а за лицата со завршено средно, више или високо образование кои во рокот утврден според Законот за заедниците за вработување се пријават во заедницата за вработување претставува гарантираниот личен доход во Републиката кој би служел како основа за пресметување на материјалното обезбедување.

Член 3

Посебен придонес за здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите осигуреници работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигурен член на семејството при заедницата во месечен износ од 190,00 динари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02/2

16 јануари 1982 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

183.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 200 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на заедничката седница на Соборот на корисниците на услуги земјоделци и Соборот на давателите на услуги, одржана на 23 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИ ДОХОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И ПАУШАЛНИОТ ИЗНОС НА ДОМАКИНСТВОТА БЕЗ СОПСТВЕНА ЗЕМЈА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување:

1. Осигурениците земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски доход) ќе плаќаат:

— по стапка од 6% на катастарскиот доход, во која се содржани: 3,5% за задолжителни видови на здравствена заштита и 2,5% за правата што самостојно ги утврдува Заедницата;

2. Осигурениците земјоделци кои немаат сопствена земја (катастарски доход), а таква обработуваат под закуп или наем и се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат по домаќинство 1.100,00 динари годишно од кои 650,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 450,00 динари за правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката бр. 2/3, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 11/81.

Бр. 0201-2/55

23 декември 1981 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

184.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 199 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите од здравствените работни организации, одржана на 23 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, за кои со закон не е утврдена основница.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основница претставува договорениот личен доход меѓу работодавецот и вработениот кој не може да биде помал од следните износи:

1. за неквалификувани работници — 3.700 динари,
2. за полуквалификувани работници — 4.100 динари,
3. за квалификувани работници — 4.500 динари,
4. за висококвалификувани работници — 5.000 динари,
5. за домашни помошнички — 3.700 динари.

Член 3

Доколку утврдените основници од член 2 на оваа одлука се помали од гарантираниот личен доход, истите ќе се утврдат во висина на гарантираниот личен доход за тековната година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од јануари 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-2/60

23 декември 1981 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

185.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравствено-то осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите од здравствените работни организации, одржана на 23 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ****Член 1**

Важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на работниците, бр. 2/1 („Службен весник на СРМ“, бр. 11/81) се продолжува и за 1982 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-2/62

23 декември 1981 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.**186.**

Врз основа на член 302 став 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе („Службен весник на СРМ“, бр. 21/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на заедничката седница на трите собори, одржана на 23 декември 1981 година, донесе

**СТАТУТАРНА ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ****Член 1**

Во Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе („Службен весник на СРМ“, бр. 21/77), во членот 213 став 2 зборовите „четири години“ се заменуваат со зборовите „една година“.

Член 2

Во членот 216 став 2 зборовите „четири години“ се заменуваат со зборовите „една година“.

Член 3

По членот 218 се додава нов член 218-а кој гласи:

„Претседателот на Собранието, претседателите на соборите и нивните заменици не можат повторно да бидат избрани на истата функција во тој мандатен период“.

Член 4

Во членот 222, став еден се менува и гласи:

„членовите на извршниот одбор се избираат со мандатен период од четири години“.

Во истиот член по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Извршниот одбор има претседател и заменик претседател кои се избираат со мандатен период од една година“.

Ставот два станува став три.

Член 5

По член 226 се додава нов член 226-б кој гласи: „Претседателот на Извршниот одбор и неговиот заменик, во истиот мандатен период не можат да бидат бирани на истата функција“.

Член 6

Поглавјето „Секретар на Заедницата“ се заменува со зборовите „Секретар на Собранието на Заедницата“, а членот 241 се менува и гласи: „Собранието на Општинската заедница има секретар. Секретарот на Собранието на Општинската заедница е раководител на Заедничката стручна служба“.

Член 7

Во членот 242 ставот еден се менува и гласи: „Секретарот на Собранието на Општинската заедница го именува Собранието на Општинската заедница на предлог на Комисијата за избор и именување на Собранието на Општинската заедница. За секретар на Собранието на Општинската заедница може да биде именувано лице со висока или виша школска подготовка од правна или економска насока и три години работно искуство по дипломирањето“.

Член 8

Во постојните одредби на Статутот зборовите „Секретар на Заедницата“ се заменуваат со зборовите „Секретар на Собранието на Заедницата“.

Член 9

Оваа статутарна одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-2/64

23 декември 1981 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР****187.**

Врз основа на член 14 и 20 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 32 став 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 8 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР И
РСИЗ НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ ЗА 1982 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат ООЗТ од доходот, работните луѓе од нестопанските дејности од личен доход, од земјоделска дејност, самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, заради обезбедување средства на ОСИЗ на културата — Дебар и РСИЗ на културата — Скопје.

Член 2

Во 1982 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

1. придонес од доходот на ООЗТ — по стапка од 0,86% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на културата — Дебар од 0,50% и стапката на РСИЗ на културата — Скопје од 0,36%);

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопански дејности по стапка од 0,70% (во

која е содржана стапката на ОСИЗ на културата — Дебар од 0,50‰ и стапката на РСИЗ на културата — Скопје од 0,20‰;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,10‰;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2,00‰;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2,00‰.

Член 3

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од данокот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатствата за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот на доход од организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21, 27, 36/74, 5, 13, 29/76, 28/77, 35/78, 9, 20/79 и 2/80).

Член 4

Распределбата ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки, а ќе пресметува и издвојува СОК — Дебар.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 05-17/1
15 февруари 1982 година
Дебар

Претседател,
д-р Лулзим Мела, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕБАР

188.

Врз основа на член 12 и 34 од Законот на самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) член 32 став 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 9 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕБАР И РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат ООЗТ од доходот, работните луѓе од нестопанските дејности од личен доход, од земјоделска дејност, од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, заради обезбедување средства на ОСИЗ на физичката култура — Дебар и РСИЗ на физичката култура — Скопје.

Член 2

Во 1982 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

1. придонес од доходот на ООЗТ, по стапка од 0,39‰ (во која е содржана стапката на ОСИЗ на физичката култура — Дебар од 0,35‰ и стапката на РСИЗ на физичката култура — Скопје од 0,40‰);

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,40‰ (во која е содржана стапката на ОСИЗ на физичката култура — Дебар од 0,35‰ и стапката на РСИЗ на физичката култура — Скопје од 0,05‰);

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,10‰;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 1,00‰;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1,00‰.

Член 3

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметувањето и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 22/74, 36/74, 5, 13, 29/76, 28/77, 35/78, 9, 20/79 и 2/80).

Член 4

Распределбата ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки, а ќе пресметува и издвојува СОК — Дебар.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 05-16/1
15 февруари 1982 година
Дебар

Претседател
Сејфула Јани, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА

189.

Врз основа на член 14 став 1 алинеја 11 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица, а по предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 17 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува пресметковна стапка на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по кои ќе се обезбедуваат средства на Заедницата за општествена заштита на децата — Струмица за 1982 година.

Член 2

Стапката на придонесите што ќе се плаќаат на Заедницата за општествена заштита на децата — Струмица за 1982 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 2,00‰;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1,00‰;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1,00‰;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1,00‰.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-22/1
17 февруари 1982 година
Струмица

Претседател,
дипл. прав. Нада Бајрактарова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР

190.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81) и член 29 алинеја 3 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на заедничка седница на Соборот на давателите на услуги и Соборот на корисниците на услуги, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Пресметковната стапка за здружување средства во ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар за 1982 година се утврдува од пропишаната основица во член 55 од Законот за општествена заштита на децата и тоа:

- 2,45% од бруто личните доходи од работен однос,
- 0,05% од личните доходи од земјоделска дејност,
- 0,50% од личните доходи од самостојно вршење на стопанска и друга професионална дејност.

Член 2

Граѓаните кои на своите површини одгледуваат рж, пченица, маслодајни растенија и шеќерна репка се ослободуваат од плаќање придонес за оние површини кои се посеани, согласно Законот за изменување на Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 38/81).

Ослободувањето од плаќање на придонесот согласно законот ќе го врши Одделението за општествени приходи на општината Демир Хисар врз основа на поднесена пријава.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката бр. 08-265/1 од 25 декември 1980 година.

Одлуката ќе биде објавена во „Службен гласник на општината Демир Хисар“.

Бр. 08-257/1

25 декември 1981 година
Демир Хисар

Претседател,

Василе Здравески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — КРАТОВО

191.

Врз основа на член 113 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 16 став 1 точка 3 од Статутот на Собранието на ОСИЗ за образование — Кратово, Собранието на ОСИЗ за образование — Кратово, на седницата одржана на 24 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување на висината на стапките на придонесите

за образование за 1979 година, бр. 35/2 од 13 февруари 1979 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 13/79, и во 1982 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на општина Кратово“, а ќе се применува при наплатата на придонесите за образование за 1982 година.

Бр. 23

25 февруари 1982 година
Кратово

Претседател,

Злате Стоилевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

192.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 206 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“, бр. 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово за 1982 година.

Член 2

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост, а кои се здравствено осигурени, во 1982 година ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по стапка од 9% од личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход).

Член 3

Домаќинствата кои се занимаваат со земјоделска дејност, а немаат сопствено земјиште, ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување во паушален годишен износ од 300,00 динари, за секој член на домаќинството од кои:

- 160,00 дин. за задолжителни видови на здравствена заштита и
- 140,00 дин. за правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Општинската заедница.

Член 4

Средствата што ќе се остварат од придонесите за здравственото осигурување на земјоделците ќе се распоредат:

- 60% за задолжителни видови на здравствена заштита и
- 40% за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права и обврски од здравственото осигурување.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапката на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците за 1982 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 42 од 29 декември 1981 година.

Бр. 0805-1509/10

25 декември 1981 година
Тетово

Претседател,

Ристо Савески, с. р.

СОДРЖИНА	Страна	ПРИЛЕП	
74. Одлука за распоред на средствата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката за 1982 година — — — — —	169	180. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на културата — Прилеп и за здружување на средства во Републиката заедница на културата — Скопје — — — — —	178
75. Одлука за дополнување на Одлуката за трансформирање на достасаните обврски на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството во санационен кредит — — — — —	170	КРУШЕВО	
76. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на Заводот за геодетски и фотограметриски работи — Скопје — — — — —	170	181. Одлука за утврдување висината на пресметковните стапки за здружување на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата во 1982 година — — — — —	179
77. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 37/81 од 24 декември 1981 година — — — — —	170	СВЕТИ НИКОЛЕ	
78. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 98/80 од 30 декември 1981 година — — — — —	171	182. Одлука за придонесите за здравствено осигурување на одредени категории лица вон работен однос — — — — —	179
79. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 124/81 од 24 јануари 1982 година — — — — —	172	183. Одлука за утврдување стапката на придонесот од катастарскиот доход за здравствено осигурување на земјоделците и паушалниот износ на домаќинствата без сопствена земја за 1982 година — — — — —	180
80. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 156/80 од 24 декември 1981 година — — — — —	173	184. Одлука за утврдување на основите за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — — — — —	180
81. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 162/80 од 24 декември 1981 година — — — — —	174	185. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на работниците — — — — —	181
Општи акти на самоуправните интересни заедници		186. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе — — — — —	181
СКОПЈЕ		ДЕБАР	
172. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за условите, начинот и постапката за упатување здравствено осигурени лица на лекување во странство — — — — —	174	187. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Дебар и РСИЗ на културата — Скопје за 1982 година — — — — —	181
173. Одлука за висината на дневните трошоци за лица упатени на лекување во странство и нивните придружници — — — — —	174	188. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Дебар и РСИЗ на физичката култура — Скопје за 1982 година — — — — —	182
174. Одлука за определување бројот на делегатите што се делегираат во Собранието на Републиката заедница на културата и за определување на делегатски единици — — — — —	176	СТРУМИЦА	
175. Одлука за определување делегатски единици за избор на членови на Одборот за самоуправна работничка контрола на Републиката заедница на културата — — — — —	176	189. Одлука за утврдување пресметковна стапка за обезбедување средства за Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Струмица за 1982 година — — — — —	182
176. Решение за именување претседател, секретар и членови на Изборната комисија за спроведување на изборите на делегати во Собранието на Републиката заедница на културата и нивни заменици — — — — —	177	ДЕМИР ХИСАР	
177. Одлука за утврдување стапка на придонес од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републиката самоуправна интересна заедница за основно образование за 1982 година — — — — —	177	190. Одлука за утврдување на пресметковната стапка за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1982 година — — — — —	183
178. Решение за распишување на изборите за делегати во Собранието на Републиката СИЗ за вработување — — — — —	178	КРАТОВО	
179. Решение за распишување на избори за делегати за Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај на СР Македонија — — — — —	178	191. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување на висината на стапките на придонесите за основно образование за 1982 година — — — — —	183
		ТЕТОВО	
		192. Одлука за утврдување стапката на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците за 1982 година — — — — —	183